

ПРОМОЦИЈА



CHEVROLET SUV-CAPTIVA



Captiva е името на новиот Chevrolet SUV, кој на пазарот ќе се појави ова лето.

Развиван како концепт S3X, возилото својот прв настап пред јавноста го имаше на париското Motor Show во 2004 година, каде со ентузијазам беше прифатен од страна на медиумите и публиката.

Chevrolet Captiva нуди напреден дизајн и просторен ентериер направен од висококвалитетни материјали. Новата Captiva е со димензии должина/широчина/височина: 4,639/1,849/1,726 мм и ќе биде достапна со пет и со седум седишта, односно со 2 и со 3 реда седишта. Таа ќе биде првиот модел од гамата на Chevrolet Europe, во кој сервиски ќе се вградува електронската програма за стабилност (ESP). Исто така, купувачите ќе



можат да изберат меѓу возилата со погон на предните или со погон на сите четири тркала. Captiva ќе биде првиот Chevrolet SUV со дизел мотор. Конструирано за европските патишта и според барањата на потрошувачите, возилото ќе биде достапно со современ дволитарски common rail дизел мотор, со директно вбризгување и моќност од 150 кс. Исто како и двата достапни бензински мотори (2,4-литарскиот со четири цилиндри и 3,2-литарскиот V6), турбодизел моторот нуди динамично возење.

По очекување на потрошувачите, основниот модел на Chevrolet Captiva е сосема солидно опремен и содржи клима уред, ABS, ESP, серво управувач кој се подесува по височина, 2 предни и кровни воздушни перничкиња, алуминиумски бандажи од 17 инчи, електроника на предните и на задните прозорци, централно заклучување со далечинско управување, кровни шини, заден бришач, задно стакло кое посебно се отвора од вратата од багажникот, висококвалитетен аудио систем со радио, RDS, CD со MP3 и магацин за 6 CD-а и паркинг сензор.

